

**СКОПЈЕ ЦЕНТАР****СКОПЈЕ****ОХРИД****КУМАНОВО**Ул. Никола Вапцаров бр.  
22, 1000 Скопје, Р.  
МакедонијаБул. Јане Сандански бр.  
82/1/7, 1000 Скопје, Р.  
МакедонијаУл. Македонски  
Просветители бр. 14А,  
6000 Охрид, Р.  
МакедонијаУл. III Македонска  
бригада бр. 52, 1300  
Куманово, Р.  
Македонија**FIBULA**  
AIR Travel Agency+389 2 3238081,  
+389 2 3238082+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

# 17.07, 24.07, 31.07, 07.08

## ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА

### НИЗ МАКЕДОНИЈА

**3 ДЕНА / 2 НОЌЕВАЊА - АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ**

Уживајте во убавините на Македонија, посета на Национален парк Маврово, Вевчани, Охрид и бродска тура до Св. Наум. Разглед на Галичица и посета на Битола.

ЦЕНА

**125€**

7.725 мкд

**ХОТЕЛ  
ИЗГРЕВ  
АКВАПАРК И  
СПА**

\*\*\*\*\*

**ПОЈАДОК и  
ВЕЧЕРА**

+

**вклучени  
разгледи****2**

## 1 ден

### Скопје – Маврово – Вевчани – Струга

Состанок на групата на автобуската станица во Скопје во 07:00 часот. Пристигнување околу 10 часот во Националниот парк Маврово со попатни паузи.

Разглед на Националниот парк Маврово – Мавровско Езеро, посета на Манастирот Бигорски, селото Јанче (можност за ручек).

Посета на Вевчани и изворите. Продолжување кон Струга, пристигнување околу 18:00ч во Хотел Изгрев Аквапарк и Спа. Сместување и **вечера**. Ноќевање.

## 2 ден

### Струга – Охрид – Св. Наум – Струга

**Појадок.** По појадокот поаѓање за Охрид. Упатување со брод од пристаништето во Охрид кон манастирот Св. Наум. Слободно време за прошетка, плажа, ручек (факултативно) и посета на манастирот Св. Наум. Попатно, можност за посета на заливот на коските (факултативно). По враќањето од Св. Наум, слободно време во Охрид. Враќање од Охрид за Струга околу 20 часот. **Вечера** во Хотел Изгрев.

**Ноќевање.**

## 3 ден

### Струга – Битола – Скопје

**Појадок.** По појадокот, поаѓање за Битола преку Галичица. Слободно време за разглед на Националниот Парк Галичица. Слободно време за ручек и индивидуални прошетки по градот. Во попладневните часови враќање за Скопје.

#### Во цената се вклучени следниве услуги:

- ✓ Организиран превоз со автобус на релација Скопје - Маврово – Вевчани – Струга – Охрид – Битола - Скопје
- ✓ 2 ноќевања во Хотел Изгрев Аквапарк и Спа услуга полупансион (појадок и вечера) сместување во двокреветна соба.
- ✓ Вклучени Разглед со влезници: Св. Јован Бигорски, Св Наум со брод, Вевчани и Галичица.
- ✓ Пратител на групата од Скопје
- ✓ Организација на патувањето

#### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- ✗ Ручеци: во Јанче, Св. Наум и Битола
- ✗ Влезница за во заливот на коските
- ✗ Услуги кои не се наведени во програмата
- ✗ Екстра трошоци во хотел

- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд),
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата е 5 дена пред патување,
- За резервација задолжителна уплата аванс од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 5 дена пред патување,
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници,
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел.